



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 14 мај 1985
Скопје

Број 15

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000. динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

178.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот одбор, одржани на 25 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“, „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“ И „25 МАЈ“

I

Паричниот износ на републичката награда „11 Октомври“ за долгогодишни остварувања се утврдува во износ од 100.000 динари.

Паричниот износ на републичките награди „11 Октомври“, „Климент Охридски“, „Гоце Делчев“, „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ и „25 Мај“ за повеќегодишни односно едногодишни остварувања се утврдува во износ од 50.000 динари.

II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за утврдување висината на паричниот износ на наградата „11 Октомври“, број 08-1755 од 26 јуни 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 23/84), Одлуката за утврдување висината на паричниот износ на наградата „Климент Охридски“, број 08-1756 од 26 јуни 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 23/84), Одлуката за висината на паричниот износ на наградата „Гоце Делчев“, број 06-1111 од 18 април 1978 година („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Одлуката за утврдување висината на паричниот износ на наградата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“, број 08-1754 од 26 јуни 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 23/84) и Одлуката за висината на паричниот износ на наградата „25 Мај“, број 08-803 од 26 март 1981 година („Службен весник на СРМ“ број 11/81).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1238
25 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот одбор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

179.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегации и делегати во општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и Заклучоците на Соборот на здружениот труд од 26 април 1985 година, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЕТИРИ ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС, НЕГОТИНО, СТРУМИЦА И ОХРИД

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на четири делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатските изборни единици на собранијата на општините Титов Велес, Неготино, Струмица и Охрид, согласно Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81).

II

Дополнителните избори за избор на четири делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ во собранијата на општините Титов Велес, Неготино, Струмица и Охрид да се извршат според новата листа на кандидати.

Дополнителните избори во собранијата на општините Неготино и Охрид да се извршат на 27. VI. 1985 година, а во општините Титов Велес и Струмица на 19. VI. 1985 година.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат на 17 мај 1985 година.

За спроведувањето на ова решение се грижат општинските изборни комисии на општините Титов Велес, Неготино, Струмица и Охрид, како и Републичката изборна комисија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1355
10 мај 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
инж. Станко Младеновски, с. р.

180.

Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77) член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД ЧЕТИРИЕ-СЕТГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Али Реџеп Бериша,
2. Антевски Петар Никола,
3. Ацковски Трпе Јаким,
4. Апостолски Ристо Наум,
5. Бетулов Шериф Али,
6. Балиски Јордан Душко,
7. Божиновски Трифун Слободан,
8. Беличев Крум Тодор,
9. Бечвиновска Марко Темјана,
10. Брндевски Стефан Ѓорѓи,
11. Ѓласновиќ Роко Ангун,
12. Домазетовски Благој Ѓорѓи,
13. Дојчиновски Паско Иван,
14. Златковиќ Светозар Велибор,
15. Иванов Ванчо Методи,
16. Илиевски Арсо Војислав,
17. Ивановски Алостол Тоде,
18. Ицев Костадин Кољо,
19. Јаблановиќ Предраг Михајло,
20. Јаневска Димитрија Елизабета,
21. Јовков Санде Димитрија,
22. Јовановски Стојче Драги,
23. Картов Јован Никола,
24. Кавраков Стојче Љупчо,
25. Капсаров Благоја Томе,
26. Манев Фено Костадин,
27. Медју Ишреф Мехат,
28. Митев Бранко Митко,
29. Младенов Тасе Душко,
30. Михајловиќ Арсение Добриное,
31. Мишковски Борис Миле,
32. Николов Ило Кољо,
33. Наумовски Никола Раско,
34. Николовски Владо Димитар,
35. Орачки Ефтим Петар,
36. Пецев Јордан Александар,
37. Поповски Душан Слободан,
38. Ристевски Андон Благојче,
39. Ристовски Ристо Горан,
40. Ристов Радивој Драго,
41. Селимовски Рамадан Џеват,
42. Опасевски Боге Никола,
43. Стаменковски Стојмен Стојан,
44. Таир Шабан Мисим,
45. Тасевски Вангел Благоја,
46. Тихомиров Тихомир Тодор,
47. Тушкаловски Славе Љупчо,
48. Усеиновски Усеин Себајдин,
49. Хаџиничев Никола Илија,
50. Цветановски Тодор Љупчо,
51. Цветановски Раско Славе,
52. Џури Рушан Мерџан,
53. Целаџин Метвиш Шаин,
54. Шабани Амди Камбер.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Абази Рушан Рами, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
2. Ајдинов Асан Демиралти, од 5 (пет) години и 2 (два) месеца на 4 (четири) години и 8 (осум) месеци,

3. Ала Евзија Садразем, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
4. Алили Медди Суат, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
5. Алимовски Ахмет Имер, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
6. Анакиев Стоил Костадин, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
7. Ангеловски Иљо Ѓоре, од 8 (осум) на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,
8. Апостолски Миле Љупчо од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
9. Богатинов Коле Јонче, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
10. Богатинов Санде Спасе, од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,
11. Божинов Илија Тушо, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
12. Василев Славчо Мите, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
13. Велков Ванчо Ристо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
14. Војнески Војне Чедо, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
15. Гафов Лазо Ристо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
16. Голубов Ристо Божиќ, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
17. Даџипи Далип Заим, од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години,
18. Димовски Ѓога Илија, од 2 (две) години и 7 (седум) месеци на 2 (две) години и 1 (еден) месец,
19. Димовски Богоја Боре, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
20. Димитриевиќ Мите Петар, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
21. Дуцкиновски Анастас Милутин, од 4 (четири) на 3 (три) години,
22. Ѓорѓиев Димче Петре, од 2 (две) на 1 (една) година,
23. Ѓурчиновски Стојан Танче, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
24. Ѓетеми Абдула Хавзија, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
25. Здравковски Марко Александар, од 2 (две) години и 4 (четири) месеци на 1 (една) година и 10 (десет) месеци,
26. Здравковски Славе Стефан, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
27. Иванов Панде Ѓлигор, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,
28. Илиевски Стојан Борка, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
29. Иљази Рушид Алиосман, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
30. Јовановски Добре Томе, од 2 (две) години и 10 (десет) месеци на 2 (две) години и 4 (четири) месеци,
31. Јосимовски Владо Рато, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
32. Кајтазов Бајрам Кајтаз, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
33. Каровски Методија Јонче од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
34. Колевска Петко Деса, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години,
35. Кочаџиевски Велјан Александар, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
36. Крстевски Никола Славчо, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца,
37. Лазаров Христо Андон, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
38. Лазаров Јован Димитар, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) месеци,
39. Љаков Лазо Васил, од 12 (дванаесет) години и 4 (четири) месеци, на 11 (единаесет) години и 4 (четири) месеци,
40. Љаџифи Исмаил Мухамед, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

41. Марковски Марко Блаже, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
42. Марке Решит Цафер, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
43. Маликовски Малик Зеруш, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
44. Мемеди Фалик Реџеп, од 14 (четиринаесет) на 13 (тринаесет) години,
45. Меродиева Опаоо Добра, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
46. Мемети Ѓулас Бекир, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
47. Менковиќ Алија Фадиљ, од 9 (девет) години и 11 (единаесет) месеци на 8 (осум) години и 11 (единаесет) месеци,
48. Мемеди Назиф Бесим, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
49. Мефаилоовски Илмија Џеџет, од 3 (три) години и 7 (седум) месеци на 3 (три) години и 1 (една) месец,
50. Милошеовски Милош Божидар, од 4 (четири) години и 4 (четири) месеци на 3 (три) години и 7 (седум) месеци,
51. Миленковиќ Станојко Трајан, од 12 (дванаесет) години и 5 (шест) месеци на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци,
52. Миов Александар Мите, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
53. Мицев Илија Блажо, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
54. Митев Костадин Илија, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
55. Наков Димитар Радослав, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
56. Натевски Диме Вангел, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
57. Пател Осман Есад, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
58. Петковски Владимир Божидар, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
59. Пешовски Борис Зоран, од 4 (четири) години и 2 (два) месеца на 3 (три) години и 5 (пет) месеци,
60. Рамик Асан Рефик, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца,
61. Рамадани Идриз Адемсафи, од 8 (осум) години и 3 (три) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци,
62. Раимов Нијази Муртезан, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
63. Раџев Илија Методија, од 3 (три) години и 9 (девет) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
64. Реџеповски Реџеп Есад, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
65. Селмани Амди Рамиз, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
66. Селмани Меди Вејсел, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
67. Стојанов Стојче Никола, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
68. Стојановски Милан Светислав, од 4 (четири) години и 2 (два) месеца на 3 (три) години и 8 (осум) месеци,
69. Стојановски Тоџор Душко, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години,
70. Стојановски Стоиле Ранко, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
71. Стојов Сребрен Ристо, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
72. Стривка Јован Верица, од 1 (една) година и 9 (девет) месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци,
73. Сулејмани Нуредин Садри, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
74. Сулејманов Кемал Зеќријат, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
75. Курџински Димитар Панте, од 5 (пет) на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
76. Умероски Кенан Орхан, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
77. Фејзулаи Тефик Фадиљ, од 13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,

78. Филиповски Панде Никола, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
79. Џуклески Живко Драган, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
80. Шалков Милан Стојанче, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
81. Шерифовиќ Алија Муџо, од 10 (десет) години и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-316
7 мај 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

181.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 7 мај 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободува од натамошно извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Спасов Лазар Боро, од с. Оризари.

II

Им се услови на 1 година извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Спасовски Милан Данчо од Крива Паланка, во траење од 2 месеца,
2. Стојменов Јаким Стојмир од с. Косевци, во траење од 2 месеца,
3. Цветановски Божин Цветан од с. Мургашево во траење од 3 месеци,
4. Ајтовски Мишо Симеон од Кочани, во траење од 3 месеци,
5. Костоска Ристе Ратка од Прилеп, во траење од 3 месеци,
6. Томев Блаже Миле од Кочани, во траење од 3 месеци.

III

Му се услови на 3 години извршувањето на изречената казна затвор на осуденото лице:

1. Нешов Гога Никола од Кочани, во траење од 7 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Михајловиќ Воислав Нинослав од Скопје, во траење од 6 месеци,
2. Ѓорѓиевски Спасе Стојан од с. Герман, во траење од 1 година,
3. Ибевски Меџмед Садула, од с. Дебреште, во траење од 3 години.

V

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-317
7 мај 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

182.

Врз основа на член 393 став 1 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 од Законот за државната управа, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

У Р Е Д Б А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВИОНИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ШУМСКИ И ДРУГИ ПОЖАРИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат случаите и постапката на користење на авиони наменети за гаснење на шумски и други пожари настанати на територија-

та на Социјалистичка Република Македонија, а што ги одржува и користи Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 2

Авионите од член 1 на оваа уредба можат да се користат во случаи на настанати пожари во:

1. стопански шуми чија вкупна површина изнесува над 100 ха; заштитни шуми и шуми со посебна намена; шуми на тешко пристапни подрачја (оддалечени од населени места и без соодветни сообраќајници); земјоделски посеви, пасишта и утрини само ако поради големината и интензитетот на пожарот противпожарните единици не се во состојба да го опречат неговото ширење и постои опасност истиот да се прошири на шуми, стопански објекти и населени места и

2. стопански и воени објекти со лесни кровови или во случаи кога се работи за настанати пожари на околниот простор заради што објектите се непосредно загрозуени, а противпожарните единици не се во состојба брзо да го локализираат пожарот.

Член 3

Во случај на пожар од член 2 на оваа уредба, командирот на професионалната противпожарна единица во општината по известува општинскиот штаб за цивилна заштита за потребата од користење на авиони во акцијата за гаснење на шумски и други пожари.

Барање за повикување на авиони за гаснење на шумски и други пожари поднесува командантот на

општинскиот штаб за цивилна заштита до командирот на Републичкиот штаб за цивилна заштита кој одлучува за потребата од користење на авиони во акцијата за гаснење на шумски и други пожари.

Ако командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита одлучи да се користат авиони во акцијата за гаснење на шумски и други пожари, го известува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 4

Републичкиот комитет за сообраќај и врски во согласност со Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ги определува водените површини на природните и вештачките езера во Социјалистичка Република Македонија од кои авионите ќе земаат вода за гаснење на шумски и други пожари, го врши нивното обележување и се грижи за одржување на обележувањата.

Член 5

Барањето за повикување на авиони за гаснење на шумски и други пожари претставува образец и е составен дел од оваа уредба.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-656/1
23 април 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

Б А Р А Њ Е

за повикување на авиони за гаснење на шумски и други пожари

01	Име и презиме на овластено лице за поднесување на барање			
02	Поблиска и поширока локација на местото на пожарот со податоци за координатите по картата за користење на авиони			
05	Пожарот е забележан на ден ————— во ————— часот и ————— минути			
	Вид на шума, земјоделско земјиште или објект	Вид на пожарот	Површина на шума, земјоделско земјиште, пасиште, утрина или објект	
			Зафатена со пожарот во ха	Вкупна загрозуена површина во ха
04	Стопански шуми над 100 ха	Висок, приземен, комбинираан		
05	Заштитни шуми	Висок, приземен, комбинираан		
06	Шуми со посебна намена	Висок, приземен, комбинираан		
07	Шуми на тешко пристапни подрачја	Висок, приземен, комбинираан		
08	Пасишта, утрини			
09	Земјоделско земјиште: — житарици — останати земјоделски култури			
10	Објекти: — стопански — воени			
11	Хидрометеоролошки податоци на местото на пожарот:			
а	Температура на воздухот С°			
б	Релативна влажност на воздухот %			
в	Брзина на ветерот м/с			
г	Правец на ветерот			
д	Хоризонтална видливост во метри			
е	Висина на долната база на облаците во метри			
12	Хидрометеоролошки податоци на водената површина:			
а	Брзина на ветерот м/с			
б	Правец на ветерот			
в	Висина на брановите на водата во метри			
г	Растојание на брановите во метри			
д	Хоризонтална видливост во метри			
е	Висина на долната база на облаците во метри			

13	Број на потребни авиони:
14	Име и презиме на командирот на ППЕ во општината:
15	Фреквенција на која ќе се одржува радио-врска помеѓу пилотот и командирот на ППЕ во општината:
16	Фреквенција на која ќе се одржува радио-врска помеѓу авионот и надлежниот орган кој се грижи за одржување на водената површина
17	Назив на водената површина: _____ Во _____, _____ 198— година

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

183.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со член 20 став 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Приходите што ги остварува Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка од вршење на услуги, во износ од 135.203.875 динари, ќе се користат како учество на Републиката за изградба и опремување на објекти и издавање на учебници за потребите на насоченото образование.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се преведуваат на Републиката заедница за насоченото образование и ќе се користат за реализација на Програмата за изградба и опрема на простор во насоченото образование во СР Македонија во периодот од 1981 до 1985 година и за реализација на Програмата за издавачка дејност на РО „Проветно дело“ и РО „Наша книга“ за издавање на учебници за насоченото образование и тоа:

- за изградба и опремување на ученички дом во Скопје во износ од 125.203.875 динари и
- за издавање на учебници за насоченото образование во износ од 10.000.000 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-658/1 Потпретседател
23 април 1985 година на Извршниот совет,
Скопје Кочо Тулевски, с. р.

184.

Врз основа на член 17-а од Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 31/81, 18/82, и 19/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА, во 1985 ГОДИНА

1. Стапките на задолжителниот заем утврдени со член 7 и 8 од Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање

на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година (Законот), во 1985 година линеарно се зголемуваат и изнесуваат:

— 8% за трговијата на мало, туристичкото посредување, осигурувањето на имоти и лица и проектирањето и сродни технички услуги;

— 6,4% за градежништвото;

— 2,4% за производството на феролегури, производството на руди од обоени метали, производството на обоени метали и услугите во областа на прометот;

— 1,6% за производството на железна руда, производството на железо и челик, производството на неметални минерали, производството на базни хемиски производи, производството и преработката на хартија, производството на текстилна преџа и ткаенини, производство на готови текстилни производи, производство на кожа и крзно, производство на кожни обувки и галантерија, преработката на каучук, производството на прехранбени производи, производството на добиточна храна, земјоделското производство, водостопанството, ПТТ услугите и угостителството; и

— 4,8% за обврзниците за кои со Законот не се предвидени ослободувања и за обврзниците кои заемот не го плаќаат по посебните стапки од алинеја 1, 2, 3 и 4 на овој член.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23-644/1 Потпретседател
23 април 1985 година на Извршниот совет,
Скопје Кочо Тулевски, с. р.

185.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

1. Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот

завод за унапредување на образованието и воспитувањето, поради истек на времето за кое се именувани:

- Ленче Гаврилска,
- Викторија Каменарска,
- м-р Ремзи Несими.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето се именуваат:

- м-р Благодородна Лакинока, асистент на Филозофскиот факултет во Скопје,
- д-р Александар Самарски, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
- Софија Стефановска, директор на Детската градинка „13 Ноември“ — Скопје.

Бр. 17-518/2
23 април 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

186.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

Се разрешува од должноста секретар на Советот за истражувачки работи во рударството Михаило Шишковски, поради исполнување на условите за пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1985 година.

Бр. 17-747/1
23 април 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

187.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

За секретар на Советот за истражувачки работи во рударството се именува м-р Томислав Новаковски, главен инженер, научен соработник во Институтот за рударство и металургија при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, сметано од 1 јули 1985 година.

Бр. 17-748/1
23 април 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

188.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА

За директор на Републичкиот завод за информатика се именува Трајче Мукаетов, досегашен директор на РЕ Информатика во „Алкалоид“ — Скопје.

Бр. 17-584/1
28 март 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

189.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За заменик на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка се именува Ристо Шанев, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

Бр. 17-504/2
28 март 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

190.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

За помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство се назначува Никола Кичевски, досегашен советник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство.

Бр. 17-585/1
28 март 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

191.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. Цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи, изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	50,00 динари
2. Возачка дозвола	80,00 „
3. Дозвола за возач на трактор	80,00 „
4. Возачка потврда	80,00 „
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило	80,00 „
6. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	80,00 „
7. Потврда за регистрација за регистрирано возило	80,00 „
8. Потврда за привремена регистрација на возило	50,00 „
9. Дозвола за поседување и носење на оружје	50,00 „
10. Дозвола за поседување оружје	50,00 „
11. Тест за полагање возачки испит	30,00 „
12. Извод од матичната книга на родените за употреба во странство	30,00 „

13. Извод од матичната книга на венчаните за употреба во странство	30,00	„
14. Извод од матичната книга на умерените за употреба во странство	30,00	„
15. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	20,00	„
16. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	20,00	„
17. Барање за издавање пропусница во малограничен сообраќај на лица	20,00	„
18. Пропусница за премин на Југословенско-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	60,00	„
19. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	20,00	„
20. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	20,00	„
21. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	20,00	„
22. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	20,00	„

II. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за цените на обрасците што ги издаваат органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 1/84 и 27/84).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-5261/1

25 април 1985 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р **Љубомир Варошлија, с. р.**

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

192.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развикот на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Управниот одбор, на седницата одржана на 18 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развикот на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што ќе се формираат од делот на вишоците на приходите на Народната банка на Македонија, каматата и од пренесените средства во 1985 година во висина од 335,3 мил. динари ќе се употребат за учество во создавањето на стопанска и друга инфраструктура, за проширување на материјалната основа на трудот на организациите на здружениот труд во општествените дејности и за потпомагање на зафати од посебен интерес на општините што ќе се определат од оваа одлука.

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците неповратно.

Член 2

Со средствата на Републичкиот фонд во висина од 95,2 мил. динари ќе се потпомага уредувањето на градежно земјиште (изградба на пристапни патишта, довод на електрична енергија, обезбедување на вода и довод на телефонски линии) во подигањето на стопански капацитети од организациите на здружениот труд во недоволно развиените краишта, како и за

стопанска инфраструктура за адаптација на објекти за стопански цели, кога се подигаат капацитетите во центрите на општините.

Член 3

Средствата од претходниот член ќе се обезбедат на инвеститорите како учество во висина до 40% од пресметковната вредност на овие вложувања.

По исклучок, во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, во кои се намалува населението, ова учество може да изнесува до 60%.

Член 4

Корисниците на средствата се организациите на здружениот труд кои остваруваат развојни програми според одредбите на член 2 од оваа одлука.

Решенијата за одобрување ќе ги донесе Управниот одбор на Фондот по предлог на Комисијата за следење на развојни програми.

Член 5

Средствата на Републичкиот фонд во висина од 149,6 мил. динари собранијата на општините ќе можат да ги распределат за адаптација на постојни објекти и за стопанска инфраструктура на капацитетите во селски населби и за потпомагање на инвестиционите зафати за: изградба на училишен простор за основно образование, модернизација и реконструкција на локални патишта, рударски истражувања, електрификација на селските населби, изградба на водоводи, изградба на амбулантно-поликлинички објекти и за ПТТ врски во селските населби.

Член 6

Распределбата на средствата по општини од претходниот член се врши диференцирано, а во зависност од достигнатиот степен на стопанска развиеност и број на жителите во поодделните општини и тоа:

во мил. динари

Берово	6,5
Брод Македонски	8,7
Виница	6,8
Гостивар	21,2
Дебар	7,1
Демир Хисар	8,7
Кичево	15,3
Кратово	6,5
Крива Паланка	8,2
Крушево	6,5
Радовиш	7,8
Ресен	6,5
Струга	15,2
Тетово	24,6

Член 7

Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници во согласност со намените утврдени во членовите 5,10 и 11 од оваа одлука.

Член 8

Средствата од претходниот член ќе можат да се користат како учество во висина до 40% од вредноста на инфраструктурните зафати во сите недоволно развиени општини.

По исклучок за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка и во пограничните населби учеството од овие средства може да изнесува до 60%.

Член 9

Корисници на средствата од член 5 од оваа одлука се организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, собранијата на општините и другите правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Член 10

За изградба и обезбедување на довод на вода каде овој проблем е изразен и неговото решавање бара поширока општествена поддршка на собранијата на општините Крушево и Кратово им се обезбедуваат по 25,5 мил. динари.

Овие средства ќе може да се употребат за набавка на опрема (цевоводи, пумпни станици и сл.), а како учество во одлуките со кои се заокружуваат финансиските конструкции за овие сафати.

Член 11

За замена на потраените столбови на електро-мрежата на подрачјето на општината Македонски Брод, како најмалку развиена општина, од средствата на Републичкиот фонд се обезбедуваат 8,5 мил. динари.

Средствата од претходниот став се обезбедуваат како учество од Републичкиот фонд во висина до 60% од пресметковната вредност, а користењето ќе се врши преку „Електромакедонија“ — Скопје — ООЗТ „Електропорече“ — Македонски Брод.

Член 12

За да се забрза електрификацијата на селските населби и изградбата на локални патишта на општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, во кои според попиот на населението од 1981 година е намален бројот на жителите, дополнително им се распределуваат по 5,0 мил. динари.

Користењето на овие средства ќе се врши според програмите на сообраќајната на општините во кои ќе се утврди и делот на учеството на месното население, општините и друго.

Учеството на средствата на Републичкиот фонд за овие намени може да изнесува до 60% од вредноста на програмите.

Член 13

Преку Републичката заедница за вработување ќе се користат 5,0 мил. динари за стручно оспособување и преквалификација на невработените лица од стопански недоволно развиените краишта.

Поблиските услови за користење на овие средства ќе се утврдат со посебен договор.

Член 14

За поврзување на определени ридоко-планински и погранични села во стопански недоволно развиените краишта со ППТ врски ќе се употребат 6,0 мил. динари како учество на Републичкиот фонд во остварувањето на заедничка програма што ќе се утврди со самоуправниа согласба помеѓу РО ППТ сообраќај — Скопје, Републичкиот фонд, Стопанска банка — Здружена банка — Скопје и сообраќајната на општините утврдени во Програмата.

Овие средства ќе можат да се користат како учество најмногу до висина до 25% од пресметковната вредност.

Член 15

Користењето на средствата од Републичкиот фонд според Одлуката ќе се врши преку основните банки на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје каде се остваруваат буџетските средства на општините.

Овластената Стопанска банка — Здружена банка — Скопје преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе врши наменска контрола за употреба на средствата за што ќе го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат ненаменски или не се обезбедува учество од другите извори, Стопанска банка — Здружена банка — Скопје ќе го известува Управниот одбор на Фондот кој ќе изврши прераспределба на овие средства.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-112/1

24 април 1985 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Саве Гацовски, с. р.

193.

Врз основа на член 7 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 31/81), Управниот одбор на Републичкиот фонд, на седницата одржана на 18 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Аконтацијата на задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) во периодот од 1981 до 1985 година за 1985 година се утврдува во износ од 700,0 мил. динари.

Член 2

Средствата од претходниот член ќе се обезбедат со уплатување на задолжителниот заем од страна на организациите на здружен труд во Републиката определени со Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд во периодот од 1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Закон за задолжителен заем).

Член 3

Издавањето на обврзниците за уплатените средства по оваа одлука, како и пресметувањето на каматата и рокот за враќање ќе се вршат според одредбите на Законот за задолжителен заем.

Член 4

Средствата што ќе се остварат според оваа одлука претставуваат постојани средства на Републичкиот фонд и ќе се употребат како учество на Републичкиот фонд во кредитирањето на инвестиционите сафати во стопански недоволно развиените краишта.

Член 5

Кредитните средства од претходниот член ќе им се одобруваат на организациите на здружениот труд за инвестиционите сафати во стопански недоволно развиените краишта според одредбите на Законот за задолжителен заем и условите и критериумите утврдени во Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користењето на средствата од Републичкиот фонд што ќе се формираат на кредитна основа во периодот од 1981 до 1985 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со истиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-112/2

24 април 1985 година на Управниот одбор на Фондот,
Скопје

Саве Гацовски, с. р.

И С П Р А В К А

Во Правилникот за специјализација и супоспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 36/84) во член 5 се вршат следните исправки:

— во член 5 точка 4,7 и 8 покрај основната специјализација „педијатрија“ треба да стојат и зборовите „интерна медицина“;

— во член 5 во точките 23 до 26 во колоната „по основ на специјализација“ пред зборот „микробиологија“ треба да стои зборот „медицина“;

— во член 5 во точка 31 во колоната „траење во месеци“ треба да стои бројот „12“;

— во член 5 во точка 39 во колоната „по основ на специјализација“ по зборот „физиологија“ треба да стојат и зборовите „патологија“;

— во член 6 на крајот од точка 10 треба да стои „36 месеци“.

Од Републичкиот комитет за здравство и социјална политика

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

179.

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд и член 5 од Самоуправната спогодба за основите на Планот за развој на здравството и здравственото осигурување во СР Македонија за периодот 1981—1985 година, Републичката заедница за здравствена заштита, Заедницата на здравствените организации во СР Македонија и „Реплек — Македонија“ склучуваат

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА
ЗА ОРГАНИЗИРАНО СНАБДУВАЊЕ СО МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО
СР МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Поаѓајќи од заедничката одговорност во користењето на општествените средства, а со цел да се обезбеди рационално и наменско користење на средствата за набавка на медицинска опрема и резервни делови, Републичката заедница за здравствена заштита, Заедницата на здравствените организации во СР Македонија и „Реплек — Македонија“ (во натамошниот текст: учесници), со оваа самоуправна спогодба воспоставуваат систем на организирано и заедничко снабдување на здравствените организации со медицинска опрема и резервни делови и ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности за нејзиното спроведување.

Член 2

Целта на оваа спогодба е:

- воспоставување на систем на организирано снабдување со медицинска опрема и резервни делови за потребите на здравствените организации во Републиката,
- рационално и наменско користење на средствата што се издвојуваат за набавка на медицинска опрема и резервни делови,
- создавање услови за ефикасна и рационална здравствена заштита,
- општествено оправдано и економски целесходно користење на медицинската опрема и резервните делови,
- стандардизација и типизација на медицинската опрема,
- подобрување на техничката опременост на здравствените организации и подобро користење на здравствените капацитети,
- ослободување на здравствените организации за успешно работење во редовни и вонредни прилики,
- одржување и поправка на медицинска опрема и
- обезбедување услови за користење на постојната медицинска опрема и во услови на општо-народна одбрана.

Член 3

Системот на организирано снабдување на здравствените организации со медицинска опрема и резервни делови го сочинуваат:

1. планско утврдување на набавката на медицинска опрема и резервни делови за една и повеќе години,
2. утврдување на вкупните потреби на медицинската опрема и резервните делови во здравствените региони и Републиката и
3. обезбедување услови за одржување и поправка на медицинските апарати и инструменти.

Член 4

За организирано снабдување со медицинска опрема и резервни делови учесниците се обврзуваат:

- да се донесуваат среднорочни и годишни планови и програми за набавка на медицинска опрема и резервни делови во општините, здравствените ре-

гиони и Републиката во согласност со плановите, програмите за развој на здравствената заштита,

- да вршат стандардизација и типизација на медицинската опрема,

- да го определуваат производителот и да вршат избор на медицинската опрема и резервните делови,

- да обезбедуваат услови за одржување и поправка на медицинска опрема (огранизирање на Републички сервис за одржување и поправка на медицински апарати и инструменти),

- преку Републичкиот сервис за одржување и поправка на медицински апарати и инструменти да организираат стручно ослободување и усовршување на кадрите кои работат на одржување и поправка на медицинска опрема како и кадрите кои ракуваат со медицинската опрема,

- да обезбедуваат информирање и координирање на активностите во врска со снабдувањето со медицинска опрема и резервни делови и

- да обезбедуваат обработка со домашните производители на медицинска опрема и резервни делови особено во врска со насочувањето на нивните производствени програми, обезбедување на квалитетна и најоовремена медицинска опрема и резервни делови.

Член 5

Плановите за снабдување со медицинска опрема и резервни делови на ниво на општината ги донесуваат општинската заедница за здравствена заштита (во натамошниот текст: општинската заедница) врз основа на плановите на ОЗТ од здравствената дејност (во натамошниот текст: здравствени организации) на своето подрачје.

Плановите за снабдување на ниво на регионалните заедници за здравствена заштита се донесуваат врз основа на плановите на општинските заедници.

Плановите за снабдување со медицинска опрема и резервни делови на ниво на Републиката, ги донесуваат Собранието на Републичката заедница за здравствена заштита (во натамошниот текст: Републичка заедница) врз основа на плановите на регионалните и општинските заедници за здравствена заштита на предлог на Комисијата за медицинско снабдување од член 7 на оваа спогодба.

Врз основа на плановите за снабдување на медицинска опрема и резервни делови се донесуваат годишни програми за снабдување со медицинска опрема и резервни делови во општината, регионот и Републиката, кои ја содржат динамиката на опремувањето на одделни здравствени организации, потребите и видот на медицинската опрема и резервните делови.

Член 6

Здравствената организација може да користи средства за набавка на медицинска опрема и резервни делови од општинската, регионалната или Републичката заедница, само ако таквата набавка е предвидена во плановите од член 5 од оваа спогодба и доколку Комисијата од член 7 од оваа спогодба даде согласност за видот и производителот на медицинската опрема и резервните делови.

Одлука за набавка на медицинска опрема и резервни делови донесува самоуправниот орган на здравствената организација врз основа на Одлуката за давање на согласност од страна на Комисијата за медицинско снабдување.

Член 7

За успешно спроведување и следење на оваа самоуправна спогодба, реализирање на плановите за снабдување со медицинска опрема и резервни делови и координација на работата и активностите во врска со снабдувањето со медицинска опрема и резервни делови, учесниците ќе формираат Комисија за снабдување со медицинска опрема и резервни делови (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата од претходниот став се состои од 11 члена од кои 2 члена делегира Републичката заедница и по 1 член од Заедницата на здравствените организации во СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, од „Реплек — Македонија“ од СИЗ за економски односи со странство, од здравствените региони и од Медицинскиот факултет — Скопје.

За утврдување на потребата и видот на медицинската опрема и резервните делови, за поодделни граници на медицината Комисијата, по потреба, ќе консултира стручњаци од тие области, а може да формира и стручни поткомисии.

Член 8

Комисијата од претходниот член ги врши следните работи:

— ги врши сите работи во врска со реализацијата на оваа самоуправна спогодба и е одговорна пред учесниците за нејзиното спроведување,

— ги координира активностите на учесниците на оваа спогодба и плановите за организирано снабдување со медицинска опрема и резервни делови, укажува на учесниците за евентуалните тешкотии во спроведувањето на спогодбата и предлага мерки за нивното надминување,

— утврдува планови и програми за снабдување со медицинска опрема и резервни делови што ги донесува Собранието на Републичката заедница,

— утврдува предлози за распределба на дивизните средства за набавка на медицинска опрема и резервни делови од увоз,

— врши стандардизација и типизација на медицинската опрема,

— врши и други работи што произлегуваат од оваа спогодба.

Член 9

Комисијата донесува деловник за работа.

Мандатот на членовите во Комисијата трае 4 години.

Член 10

Комисијата одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членовите на Комисијата.

Член 11

Комисијата по потреба, а најмалку еднаш годишно, поднесува извештај на Собранието на Републичката заедница и на другите учесници за својата работа во спроведувањето на оваа спогодба и за реализацијата на плановите за снабдување со медицинска опрема и резервни делови.

Член 12

Заради целосно информирање на учесниците и другите заинтересирани органи и организации, Заедницата на здравствените организации во СРМ ќе издава Информативен билтен.

Податоците кои се објавуваат во Информативниот билтен ќе ги утврди Комисијата.

Член 13

Заедницата на здравствените организации во СР Македонија ги врши следните работи:

— прибира податоци за долгорочни и годишни потреби на здравствените организации за набавка на медицинска опрема и резервни делови за потребите на Комисијата,

— подготвува потребни информации за медицинска опрема и резервни делови, за потребите на учесниците и Комисијата,

— соработува со производителите на медицинска опрема и резервни делови со цел за насочување на нивните производствени програми, обезбедување на редовно снабдување на здравствените организации во Републиката со квалитетна и современа медицинска опрема и резервни делови,

— ги врши стручно-административните и другите работи за потребите на Комисијата како и за другите поткомисии што ќе бидат формирани во врска со спроведувањето на оваа спогодба.

Член 14

„Реплек — Македонија“ ги врши следните работи:

— соработува со домашни и странски производители на медицинска опрема и резервни делови со цел за обезбедување на квалитетна и најсовремена медицинска опрема, резервни делови и потрошен материјал,

— ги врши сите надворешно-трговски и финансиски работи во врска со набавката на медицинската опрема и резервните делови,

— ги врши сите работи во врска со набавката на медицинската опрема и резервни делови за потребите на здравствените организации во согласност со одлуката за давање согласност за набавка од Комисијата,

— организира Републички сервис за одржување и поправка на медицинска опрема и инструменти во гарантен и вонгарантен рок,

— преку Републичкиот сервис за одржување и поправка на медицински апарати, организира стручно усовршување на кадрите кои работат на одржувањето и поправката на медицинската опрема, како и кадрите кои ракуваат со медицинска опрема во Републиката и воспоставува соработка со производителите и корисниците на медицинска опрема во врска со нејзиното одржување и сервисирање како и со сервисите на производителите за опремата во земјата и странство.

Член 15

Учесниците се спогодија „Реплек — Македонија“ да организира Републички сервис за одржување и поправка на медицинска опрема.

Член 16

Заедницата на здравствените организации во СР Македонија и „Реплек — Македонија“ заеднички прибираат каталози и проспекти, цени, техничка документација, упатства за ракување и одржување, каталози на резервни делови и друга документација за домашната и странска медицинска опрема и резервни делови како и услови под кои истите можат да се набават.

Член 17

Измени и дополнувања на оваа спогодба може да предложи секој учесник.

Предлозите за измени и дополнувања на Спогодбата се доставуваат во писмена форма до сите учесници.

Измените и дополнувањата на Спогодбата се вршат на начин предвиден за нејзиното склучување.

Член 18

Кон оваа спогодба можат да пристапат и други заинтересирани организации и заедници.

Член 19

Усвојувањето и потпишувањето на оваа спогодба се врши со потпишување од овластени претставници на учесниците.

Член 20

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на потпишувањето.

6 септември 1984 година
Скопје,

Потписници:

1. д-р Кирил Доревски, с. р.
2. прим. д-р Никола Стојановски, с. р.
3. м-р Душко Туцаров, с. р.

180.

Врз основа на член 18 од Општествениот договор за ученички и студентски стандард, Собранието на СР Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија, Републичката заедница на насоченото образование и Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје (во натамошниот текст: учесници на Спогодбата) склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ЌЕ ГО ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ОБЈЕКТИТЕ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба се утврдува висината на надоместокот што го плаќаат студентите за услугите за сместување и исхрана на студентите во објектите на Студентски центар „Скопје“ — Скопје, партиципацијата на Републичката заедница на насоченото образование, како и правата и обврските на учесниците во спогодбата.

Член 2

Учесниците во Спогодбата се согласија формирањето на цените во член 1 од оваа спогодба да се врши врз основа на планската калкулација изготвена од страна на Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје согласно критериумите за сместување и исхрана и законските прописи.

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ

Член 3

При формирањето на цените на услугите за сместување на студентите се земаат следните критериуми:

- потрошени сировини и материјали,
- потрошена електрична енергија,
- транспортни услуги,
- други производствени услуги,
- отпис на китен инвентар и амбалажа,
- други материјални трошоци,
- непроизводни услуги,
- надоместок за превоз на работници,
- бруто личен доход,
- надомест за боледување,
- придонеси од доход,
- општествена исхрана,
- регрес за годишен одмор,
- фондови.

Член 4

При формирањето на цената на услугите за исхрана на студентите според критериумите од член 3 од оваа спогодба се земаат во предвид стандардите за структурата и калоричноста на храната.

Член 5

Врз основа на критериумите утврдени во член 3 и 4 од оваа спогодба, а имајќи ги предвид определбите на пошироката општествена заедница за заштита на студентскиот стандард, се утврдува покачување на општествено договорената цена за чинење за 1985 година во однос на 1984 година за сместување и исхрана на студентите да изнесува 35%.

Член 6

Учесниците во Спогодбата се согласија висината на надоместокот што месечно ќе го плаќаат студентите за сместување и исхрана во 1985 година да се зголеми за 25% во однос на висината на надоместокот утврден во Самоуправната спогодба за формирање на цените на услугите во објектите на Студентски центар „Скопје“ — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 33/84) и да изнесува:

1. За сместување:

Студентски дом „Стив Наумов“

— за легло во соба од 4 легла	739,50
— за легло во соба од 3 легла	805,00
— за легло во соба од 2 легла	865,50
— за легло во соба од 1 легло	930,00

Студентски дом „Кузман Јосифовски-Питу“

— за легло во соба од 3 легла	900,00
— за легло во соба од 2 легла	930,00
— за легло во соба од 1 легло	962,00

Студентски дом „Гоце Делчев“

— за легло во соба од 2 легла	1.294,50
— за легло во соба од 1 легло	1.355,00

Студентски населби — бараки

— за легло во соба од 4 легла	671,50
— за легло во соба од 3 легла	705,50
— за легло во соба од 2 легла	735,50

2. За исхрана

— за еден ручек	45,50
— за една вечера	40,50
— месечно (ручек и вечера)	2.582,00

Член 7

Цената на услугите за сместување на студентите — брачни другари се формира според критериумите предвидени во член 3 и 4 од оваа спогодба и изнесува 2.179,00 динари месечно.

Исклучок од став 1 на овој член претставуваат трошоците за електрична енергија и трошоците за вода кои посебно ги плаќаат студентите — брачни другари според потрошувачката утврдена со контролно бројило.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СПОГОДБАТА

Член 8

Студентски центар „Скопје“ — Скопје се обврзува дека ќе го обезбеди договорениот обем и квалитет на услугите за сместување и исхрана на студентите и ќе преземе максимални напори за штедење и за подомашинско работење.

Член 9

Републичката заедница на насоченото образование се обврзува дека остатокот од цената плус амортизацијата и инвестиционото одржување ќе го надомести навремено.

Во колку во текот на 1985 година вкупниот износ од наплатени фактури за парно преење за студентските домови и населби го надмине процентуалното покачување од 35% во споредба со месец декември 1984 година се обврзува да го надомести Републичката заедница на насоченото образование на име на Студентски центар „Скопје“ — Скопје.

Член 10

Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија се обврзува дека преку Универзитетската конференција на ССММ и активите на ССММ во студентските домови и населби ќе се залага за доследно вклучување на студентите корисници на услугите во општите напори за економска стабилизација и за доследно почитување на општествено договорените норми за сместување и исхрана во објектите на Студентски центар „Скопје“ — Скопје.

Член 11

Учесниците во Спогодбата се обврзуваат дека ќе се придржуваат на утврдените права и обврски во примената на оваа спогодба.

Член 12

За следење на спроведувањето на оваа спогодба учесниците на Спогодбата формираат заедничка комисија составена од нивни делегати.

Член 13

Изменување и дополнување на оваа спогодба се врши на начин и по постапка како и за нејзино склучување.

Член 14

Оригинален примерок од оваа спогодба се доставува до сите учесници во Спогодбата.

Член 15

Оваа спогодба се смета за склучена откако ќе ја потпишат овластените потписници.

Член 16

Оваа спогодба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1985 година.

Потписници:

1. Собранието на СР Македонија,
2. Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младеж на Македонија,
3. Републичката заедница на наосченото образование,
4. Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

181.

Врз основа на член 31 од Самоуправната спогодба за здружување во СИЗ за енергетика на Македонија и предлогот на Извршниот одбор, а по спроведена јавна расправа, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија на седницата одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во член 4 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/82) по став 3 се додава нов став кој гласи:

„На потрошувачите кои ќе обезбедат соодветно мерење, се пресметува онаа моќност што е постигната во пресметковниот период на поголем дневен тарифен став“.

Член 2

Во член 7 став 2 во летниот ред сметано одозгора, по зборовите: „работна енергија“ записката се заменува со точка, а зборовите: „а ќе се применува по истекот на 12 месеци од денот на донесувањето на овој тарифен систем“ се бришат.

Член 3

Во член 14 ставот 3 се менува и истиот гласи: „Односот помеѓу повишоките и понишките сезонски тарифни ставови се утврдува во однос 1,5 : 1“.

Член 4

Член 15 се менува и истиот гласи:

„Тарифните ставови според времето на денот се:

1. поголеми дневни ставови (ВТ)
2. помали дневни ставови (НТ)

По поголеми дневни тарифни ставови (ВТ) се пресметува електричната енергија испорачана во траење од 12 часа дневно и тоа од 07 до 13 часот и од 16 до 22 часот, во периодот за зимско мерење на времето, а од 8 до 14 часот и од 17 до 23 часот, во периодот за летно мерење на времето.

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се пресметува електричната енергија испорачана за времето од 13 до 6 часот, и од 22 до 07 часот, во периодот за зимското мерење на времето, а од 14 до 17 часот и од 23 до 08 часот во периодот за летното мерење на времето.

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се пресметува електричната енергија испорачана во часовите за кои важат тие тарифни ставови само ако таа испорака се мери одвоено.

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се пресметува електричната енергија испорача во недела (од

0—24,00 часот) под услов да потрошувачот обезбеди такво мерење.

Меѓу поголемите дневни и помалите дневни тарифни ставови се утврдува односот од 2 : 1“.

Член 5

Членот 19 се менува и истиот гласи:

„Учеството на моќноста во вкупната вредност на енергијата изнесува 50%“.

Член 6

Член 23 се менува и истиот гласи:

„Тарифните ставови за прекумерна преземена реактивна енергија изнесуваат 25% од тарифните ставови за работната енергија“.

Член 7

По член 23 се додава нов член 23-а кој гласи: „Основни критериуми за утврдување на нивото на тарифните ставови по напонски нивоа и категорија на потрошувачка, се вкупните трошоци на електричната енергија кои настануваат до местото на испораката на ел. енергија на потрошувачите.“

На основа вкупните трошоци на електричната енергија од претходниот став се одредуваат тарифните ставови во склад со тарифните елементи и односи утврдени со одредбите од овој тарифен систем“.

Член 8

Во член 28 став 2 бројката 20% се заменува со бројката 25%.

Член 9

Во член 30 став 1 алинеја 3 која гласи:

„За вили, викендици и викенд станови, пресметковната моќност се утврдува и тоа:

- за еднофазен приклучок почетни 6-те
- за трофазен приклучок почетни 8-те, се брише.

Член 10

По членот 34 се додава нов член 34-а кој гласи:

„На потрошувачите во домаќинствата кај кои електричната енергија се мери со еднотарифни броила, тарифните ставови за енергијата се понишкани од поголемите дневни тарифни ставови при двотарифното мерење за 20%“.

Член 11

Се овластуваат стручните служби на Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија да изготвят пречистен текст на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија.

ССИЗЕ бр. 31/XVIII/5
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
дипл. маш. инж. Стојан Пецаков, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

182.

Врз основа на член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите на ообранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 20 од Статутот на Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 29 април 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на делегат во Собранието на Републичката заедница на културата и тоа во Делегатската единица Општинска самоуправна интересна заедница на културата Струмица — еден делегат од редот на корисниците на услугите, бидејќи досегашниот делегат Марија Маранџова е отповикана по предлог на Делегацијата на ОЗТ „Треска“ — ООЗТ „Јосиф Јосифовски“ — Струмица.

II

Изборот за делегат ќе се изврши до 29. V 1985 година

III

Како ден од кој почнуваат да течат роковите на изборните дејствија се определува 29. IV 1985 година.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0804-56/27
29 април 1985 година
Скопје

Претседател,
Богоја Радески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БАЛАНДОВО

183.

Врз основа на член 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 точка 2 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Баландово, Собранието на Заедницата на заедничката седница на Оборот на корисниците на услуги-работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 март 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1985 година, на подрачјето на Општинската заедница за здравствена заштита — Баландово, се определува во висина од 9% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови здравствена заштита од 3,30%;
— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од осигурувањето од 5,70%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се одредува во висина од 0,60%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход, а оние кои не формираат доход претставува бруто личниот доход и др. примања.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за деташирани работници, се одредува во висина од 23% од просечниот нето личен доход остварен во матичната организација на работникот за претходната година.

Член 4

Стапката на придонесот за здравствена заштита на Заедницата за вработување за лицата што се привремено без работа, се определува во висина од 13,48% од нето примањата на надоместокот.

Основицата за пресметување на придонесот за здравствена заштита ја очинуваат просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица.

За лица кои работат по договор на дело, ќе се плаќа придонес за здравствена заштита во случај несреќа на работа и професионално заболување 0,60% од бруто личниот доход за извршената работа по договор на дело, како и за повремени работници и работници кои работат на продолжена работа.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-146
27 март 1985 година
Баландово

Претседател,
д-р Костадин Ристов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА — БАЛАНДОВО

184.

Врз основа на член 50 и 51 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општината Баландово, Собранието на Самоуправната интересна заедница, на седницата одржана на 27 март 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА БАЛАНДОВО ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Се донесуваат стапки за финансирање на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општината Баландово и тоа:

1. од личен доход за вршење на земјоделска дејност на подрачјето на општината Баландово, по стапка од 0,10%;
2. од личен доход за вршење на стопански и нестопански дејности, занаетчиска дејност, по стапка од 10%;
3. од доход на основните организации на здружен труд од областа на стопанството, по стапка од 0,40%;
4. од бруто личните доходи на организациите на здружен труд од областа на нестопанството, по стапка од 0,40% и
5. од бруто личните доходи на вработените чии седишта на организации се надвор од општината Баландово по стапка од 0,40%.

Член 2

Приходите од член 1, точка 1 и 2 ќе ги наплатава Управата за приходи при Собранието на општината Баландово преку пореската политика спрема предвидените стапки.

Приходите од член 1 точка 3 на оваа одлука ќе ги исплатуваат организациите на здружен труд од областа на стопанството при предавање на периодичните односно завршните сметки.

Приходите од член 1 точка 4 и 5 на оваа одлука ќе ги исплатуваат организациите на здружен труд од областа на стопанството при подигањето на личните доходи за исплата на своите работници.

Член 3

Уплата ќе се врши во полза на жиро сметка бр. 41300-843-031-1791 Самоуправна интересна заедница за противпожарна заштита на општината Валандово.

Член 4

Одлуката за донесување на стапките за финансирање на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита при Собранието на општината Валандово ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 36/1

27 март 1985 година

Валандово

Претседател,

Костадин Гогов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ДЕБАР

Врз основа на член 85 и 160 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Дебар и член 77 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 3 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД РАБОТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите и начинот на остварување на правото на погребни трошоци и посмртна помош во случај на смрт на осигуреник и осигурено лице.

Член 2

Надоместокот на трошоците за погреб се утврдуваат во износ и тоа:

- 4.150,00 динари во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст;
- 6.600,00 динари во случај на смрт на осигурено лице од една до седум годишна возраст;
- 9.100,00 динари во случај на смрт на осигурено лице над седум до петнаесет годишна возраст;
- 11.800,00 динари, во случај на смрт на осигуреник или осигурено лице над петнаесет годишна возраст.

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицето кое го извршило погребот на осигурено лице или осигуреникот врз основа на извод на умрениите, изјава за извршен закон и здравствената легитимација на умрениот.

Член 4

На членските на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основата за надомест на личен доход, односно последната пензија, материјално обезбедување или привремениот надоместок.

Член 5

Барањето на исплата на надоместокот за потребни трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреникот односно осигуреното лице.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-639

3 април 1985 година

Дебар

Претседател,

Јанка Арбелска, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужбата на тужителот ЗОИЛ „Македонија“ Филијала Скопје, против тужениот Младеновиќ Миодраг ул. „Хо Ши Мин“ бр. 214-д, Скопје. Вредноста на спорот 110.703,00 динари.

Се повикува тужениот Младеновиќ Миодраг да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II. бр. 3403/84. (55)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води спор по тужбата на ЗСИЗ на станувањето на град Скопје против тужената Кулевска Циља од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужената Кулевска Циља од Скопје, во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно, ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II. бр. 701/85. (56)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Гала Гани од Чаковец, ул. „Ленинова“ бр. 11, против тужениот Ајет Ристеми од Тетово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ајет Ристеми од Тетово да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе го застапува истиот до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1653/84.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Зулфикар Османи од с. Каменане, за докажување на смртта на лицето Јакуп Османи, порано од с. Каменане.

Се повикува лицето Јакуп Османи, порано од с. Каменане, како и секој друг кој знае за неговитиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 174/85.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на сопственост по основ на одр-

жување по тужбата на тужителот Нуриман Ејуп Нуриши од Тетово, против тужената Дамјановска Ѓена, со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужената Дамјановска Ѓена не живее во Тетово, а нејзината адреса не му е позната на тужителот и на судот, се повикува истата да се јави во судот, да достави своја адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе ја застапува.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 395/85.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Неџади Арифи од Тетово, за докажување на смртта на лицето Ризван Селмани, порано од с. Орашје — Тетово.

Се повикува лицето Ризван Селмани, како и секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 168/85.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлогот на предлагачката Келебије, сопруга на Ферит Џемали од Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 126, против Каримани Куртиш Сулејман од Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 41, кој се наоѓа на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува противникот Каримани Куртиш Сулејман од Тетово, а сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, да ја достави својата адреса или, пак, постави свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му се постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 434/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен предмет за развод на брак по тужбата на Исмани Иљаз од Слатино, против Мејреме Исмани од Слатино.

Се повикува тужената Мејреме Исмани од село Слатино, а сега во Норвешка со непозната адреса, да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да постави свој полномошник. Во спротивно, ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе ја застапува во оваа постапка и ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 370/85.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Кировски Ане од с. Вратница — Тетово, за прогласување на исчезнато лице и тоа Трпко Кирик, порано од с. Вратница — Тетовско.

Се повикува лицето Трпко Петрушев Кирик, порано од с. Вратница — Тетово, како и секое друго лице што знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас.

Доколку не се јави лицето Трпко Кирик, порано од с. Вратница, судот ќе го прогласи за исчезнато лице, врз основа на предложениите докази.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 206/85.

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Културно-уметничко друштво „Паралипе“ — Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „ССМ Македонија ООС Брвеница — Тетово“ се огласува за неважен.

Загубениот четвртаст штембил под назив „Зеленило — Београд“ — Београд, ООУР „Парк“ — Скопје „Далија“ — Сервис за хортикултура, Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениите два тркалезни печати под назив: „Здравствен дом на Скопје ООЗТ за примарна здравствена заштита „Чаир“ со н. о. о. Скопје — 1“ и „Здравствен дом на Скопје ООЗТ за примарна здравствена заштита „Чаир“ со н. о. о. Скопје — 6“ се огласуваат за неважни.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство на име Благоица Костова, Штип. Работна книшка на име Блаже Јованов, Штип. Свидетелства за I и II година на име Драги Минов, Прилеп. (888-в)

Свидетелство за VIII одделение на име Тоте Маркоски, Прилеп. (1320)

Свидетелство за VI одделение на име Астин Ибеоски, Прилеп. (1321)

Свидетелство на име Борис Петрески, Прилеп.

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце Димески, Прилеп. (1323)

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Тодески, Прилеп. (1324)

Воена книшка АШ. 01587, издадена од СНО — Куманово на име Кире Петровски, ул. „Боро Прџан“ бб/6, Куманово. (1325)

Свидетелство на име Шамп Далиповски, Крива Паланка. (1326)

Работна книшка, издадена од СО Македонски Брод на име Латифоски Џемаил, с. Пласница, Македонски Брод. (1327)

Свидетелство за VIII одделение на име Абдулкадар Саитоски, Македонски Брод. (1328)

Свидетелство за VIII одделение на име Недат Синаоски, Македонски Брод. (1329)

Свидетелство за VIII одделение на име Мехдије Сефароски, Македонски Брод. (1330)

Работна книшка издадена од СО — Ресен на име Дијана Крунтовска, ул. „7-ма Македонска бригада“ бр. 39, Ресен. (1331)

Свидетелство за завршено Градежно училиште — архитектурски омер, издадено од УЦСО „Нико Нестор“ — Струга на име Дијана Крунтовска, ул. „7-ма Македонска бригада“ бр. 39, Ресен. (1332)

Лична карта на име Абдула Имери, с. Каменџане, Тетово. (1383)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово, на име Абдула Имери, с. Каменџане, Тетово. (1384)

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ на име Сулиќ Мирсат, с. Горно Оризари, Титов Велес. (1333)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Трајко Андреев“ на име Кимов Кири, ул. „Орце Мартинов“ бр. 61, Титов Велес. (1414)

Решение бр. 165/II-2/JL за одобрение да се изврши наплата на извоз со увоз од 5. 12. 1983 година, издадено од НБМ — Скопје на име РО „Интеримпекс-промет“, Скопје. (1439)

Возачка дозвола на име Имбрили Асани, с. Бовинџане, Тетово. (1458)

Царинска декларација и оригинален список за TV црно бели, издадени од Царински служба — Штип на име Абдула Селманов, ул. „Ванчо Прке“ бр. 22, Винаца. (1498)

Пасош, издаден од СВР — Куманово на име Фели Салии, ул. „К. Антеоски“ бр. 19, Куманово.

Возачка дозвола издадена од СВР Нови Град — Сарајево на име Неџедин Хакики, ул. „Булаков поток“ бр. 2/2, Сарајево. (1523)

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар на име Божко Новаковски, ул. „18 Ноември“ бр. 12, Гостивар. (1543)

Воена книшка на име Рафиз Синани, с. Групаин, Тетово. (1617)

Воена книшка на име Адем Бајрами, ул. „М. Бафќари“ бр. 166, Тетово. (1644)

Воена книшка на име Азис Амети, с. Вешала, Тетово. (1744)

Диплома за стручен испит по историја — географија издадена во Брчко на име Мирослав Јовановски. Скопје. (1745)

Републичката самоуправна интересна заедница за патишта — Скопје

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување на работите за изградба на платото на Граничниот премин Стар Дојран на југословенско-грчката граница

Ориентациона претсметковна вредност на работите за изградба на платото на Граничниот премин е 85.000.000,00 динари.

Рок за отпочнување на работите е до 15 јуни 1985 година, а рок за завршување на работите е 30 септември 1985 година.

Рок за поднесување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“.

Отворање на понудата ќе се изврши во просториите на Републичката СИЗ за патишта, улица „Никола Вапцаров“ бб Скопје во 9,00 часот седумнаесеттиот ден сметано од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Понудувачите ќе бидат известени за резултатот на јавното наддавање во рок од 10 дена од денот на отворањето на понудите.

Прегледот на инвестиционо-техничката документација и прием на договорната документација се врши во просториите на Републичката СИЗ за патишта — Скопје, секој работен ден од 8,00—14,00 часот.

Понудите да се достават на адреса: Републичка СИЗ за патишта, улица „Никола Вапцаров“ — бб Скопје.

- (187) Решение за именување секретар на Советот за истражувачки работи во рударството — — — 334
- (188) Решение за именување директор на Републичкиот завод за информатика — — — 334
- (189) Решение за именување заменик на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка — — — 334
- (190) Решение за назначување помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство — — — 334
- (191) Решение за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи — — — 334

Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

- (192) Одлука за користење на оредствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во ооздавањето на инфраструктурните и други услови за развој во 1985 година — — — 335
- (193) Одлука за утврдување на аконтацијата на задолжителниот заем на стопанството на СР Македонија за 1985 година — — — 336
- Исправка на Правилникот за специјализација и супоспецијализација на здравствени работници и здравствените соработници со високо образование — — — 336

Општествени договори и самоуправни спогодби

СОДРЖИНА

- | | Страна | | |
|--|--------|--|-----|
| (178) Одлука за утврдување на паричните износи на републичките награди „11 Октомври“, „Климент Охридски“, „Гоце Делчев“, „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ и „25 мај“ | 329 | (179) Самоуправна спогодба за организирано снабдување со медицинска опрема и медицински услуги на здружениот труд од здравствена та дејност во СР Македонија | 337 |
| (179) Решение за распишување на дополнителни избори за четири делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од собранијата на општините Титов Велес, Неготино, Струмица и Охрид | 329 | (180) Самоуправна спогодба за висината на надоместокот што ќе го плаќаат студентите за услугите во објектите на Студентскиот центар „Скопје“ | 339 |
| (180) Одлука за прупно помилување по повод Четириесетгодишнината од ослободувањето на земјата | 330 | Општи акти на самоуправните интересни заедници | |
| (181) Одлука за помилување на осудени лица | 331 | СКОПЈЕ | |
| (182) Уредба за користење на авиони за гасење на шумски и други пожари | 331 | (181) Одлука за измени и дополнувања на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија | 340 |
| (183) Одлука за учество на Републиката за изградба и опремување на објекти и за издавање на учебници за потребите на наосченото образование | 333 | (182) Решение за распишување дополнителни избори за избор на делегат во Собранието на Републичката заедница на културата | 341 |
| (184) Одлука за зголемување на стапките на задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година во 1985 година | 333 | БАЛАНДОВО | |
| (185) Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето | 333 | (183) Одлука за стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1985 година | 341 |
| (186) Решение за разрешување од должност секретар на Советот за истражувачки работи во рударството | 334 | (184) Одлука за донесување стапки за финансирање на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општината Валандово за 1985 година | 341 |
| | | ДЕБАР | |
| | | (185) Одлука за висината на погребните трошоци и посмртна помош на осигурениците и осигурените лица од работничкото осигурување за пензијата на СИЗ за здравствена заштита | 342 |